

## Прашања за прелиминарна фаза ден 2 (25.06.2021)

1. При формулирање на мисијата на организацијата, потребно е да се одговори на следните прашања: *(повеќе точни одговори)*
  - a) Кој конкретно ги спроведува проектите на организацијата?
  - b) Кому му служи организацијата?**
  - c) Како им служи?**
  - d) Каде им служи?
  - e) Каква организациска структура ќе биде воспоставена во организацијата?
  
2. Што е проект? *(еден точен одговор)*
  - a) Проект е алатка која овозможува само Визуелизирање на различни одговорности на различни нивоа од управувањето
  - b) Проект е алатка која овозможува само анализирање на информациите на организиран и структуриран начин
  - c) Проект е серија на активности кои имаат за цел да доведат до исполнување на јасно дефинирани цели во дадена временска рамка со точно дефиниран буџет.**
  
3. Кој од следните елементи **не** е критериум за оценка на проектот? *(еден точен одговор)*
  - a) Релевантност
  - b) Ефективност
  - c) Генерирање на приходи**
  - d) Одржливост
  
4. Одржливоста на проектот подразбира план за тоа кои структури и на кој начин ќе овозможат одржување на резултатите на проектот по неговото завршување, односно градење на локална сопственост над проектните резултати.
  - a) Точно**
  - b) Неточно
  
5. Според **Законот за здруженија и фондации** највисок орган на управување во здружение е: *(еден точен одговор)*
  - a) Надзорен одбор
  - b) Управен одбор
  - c) Собрание**
  - d) Извршна канцеларија
  
6. Кои се улогите на **неизвршните** органи на организацијата: *(повеќе точни одговори)*
  - a) Спроведување програмите, проектите итн.

- b) Донесување политиките поврзани со финансии, персонал, системи итн.
- c) Усвојување на мисијата на ГО, целите и насоките на делување
- d) Креирање годишни планови за евалуација
- e) **Одобрување на сите програмски идеи**
- f) Спроведување на политиките воспоставени од извршните органи
- g) **Осигурување дека организацијата се раководи и управува законски и одговорно. Правење проценка на сите деловни и финансиски активности.**
- h) **Избирање, поддршка и оценување на Директорот на организацијата. Ревидирање и одобрување на политиките за персоналот.**

7. За обезбедување на јавност во работењето на организацијата, таа треба да овозможи пристап на јавноста до: *(повеќе точни одговори)*

- a. Статут
- b. Постигнувања во изминатите години и планови за иднината
- c. Целта и посакуваните резултати на ГО (што сака да постигне во општеството)
- d. Политики и процедури за финансиско работење
- e. Кодекси и принципи до коишто се придржува организацијата
- f. Програми и проекти

8. Кои се извори на приходи на здруженијата? *(повеќе точни одговори)*

- a) Странски донации
- b) Донации од компании
- c) Членарина
- d) Зголемени трошоци на организацијата
- e) Продажба на производи и услуги
- f) Изнајмување на простор и опрема
- g) Приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми
- h) Грантови од државен буџет
- i) Приходи од кирии и закупнини
- j) Завештанија и легати
- k) Донации од граѓани

9. Што се смета за заедничка придобивка на вмрежувањето? *(повеќе точни одговори)*

- a) Пристап до фондови
- b) Пристап до нови методологии и технологии
- c) Пристап до специфични целни групи
- d) Пристап до политичка моќ

10. Медиумите се главен и основен елемент на односите со јавноста. *(еден точен одговор)*

- a) Точно
- b) Неточно**